

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

UDC 63(058)

ISSN 1409-987X



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК
2010
YEARBOOK**

ГОДИНА 10

VOLUME X

GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP
FACULTY OF AGRICULTURE

**ГОДИНСКИ ЗБОРНИК
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛЕТ
YEARBOOK
GOCE DELCHEV UNIVERSITY - STIP, FACULTY OF AGRICULTURE**

Издавачки совет

Проф. д-р Саша Митрев
Проф. д-р Илија Каров
Проф. д-р Благој Боси
Проф. д-р Лазјана Колева-Гадева
Проф. д-р Рубен Гулабоски
М-р Ристо Костуранов

Editorial board

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D
Prof. Ilija Karov, Ph.D
Prof. Blago Boev, Ph.D
Prof. Ljiljana Koleva-Gadeva, Ph.D
Prof. Rubin Galaboski
Risto Kosturakov, M.Sc

Редакционски одбор

Проф. д-р Саша Митрев
Проф. д-р Илија Каров
Проф. д-р Благој Боси
Проф. д-р Лазјана Колева-Гадева
Проф. д-р Верика Иванова
Проф. д-р Лујко Михајлов
Проф. д-р Рубен Гулабоски
Док. д-р Душан Спасов

Editorial staff

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D
Prof. Ilija Karov, Ph.D
Prof. Blago Boev, Ph.D
Prof. Ljiljana Koleva-Gadeva, Ph.D
Prof. Verica Ivkova, Ph.D
Prof. Ljubco Mihajlov, Ph.D
Prof. Rubin Galaboski, Ph.D
Ass. Prof. Dusan Spasov, Ph.D

Одговорен уредник

Проф. д-р Саша Митрев

Editor in chief

Prof. Sasa Mitrev, Ph.D

Главен уредник

Проф. д-р Лазјана Колева-Гадева

Managing editor

Prof. Ljiljana Koleva-Gadeva, Ph.D

Језично уредување

Даница Гавриловска-Атанасовска
(македонски јазик)
Центар за странички јазини
Филолошки факултет, УТГД
(англиски јазик)

Language editor

Danica Gavrilovska-Atanasovska
(Macedonian)
Center for foreign languages
Faculty of Philology, GDU
(English)

Техничко уредување

Славе Димитров
Благој Милов

Technical editor

Slavce Dimitrov
Blagoj Milov

Редакција и администрација

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Земјоделски факултет
Бул. „Крсте Мијаков“ 66
ш.фк. 201, 2000 Штип, Македонија

Address of editorial office

Goce Delchev University
Faculty of Agriculture
Krushe Miakov b.b., PO box 201
2000 Stip, R of Macedonia

Издавач с финансова поддршка од Министерството за образование и наука на Република Македонија
Редакција „Св. Август“ Штип
Тираж: 500 примероци

**ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦРЕШОВИДЕН
ДОМАТ *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) ВО
СТРУМИЧКИОТ РЕОН**

Лилјана Колева-Гудева¹, Фиданка Трајкова

Краток изводок

Целата на ова истражување е да се проучат и идентификуват сличностите и разликите помеѓу тризна сорта домат - *Lycopersicon esculentum* Mill. и црешовицев домат *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal), одгледувани на отворено во текот на вегетативната сезона на 2008 и 2009 година. Споредување се правиле помеѓу црешовиците домат во однос на комерцијална тризна сорта домат „Лодик“ како контрола. Линиите црешовицен домат и контролата се разликуват помеѓу себе по должностите на одделните фенофази, типот и компактот на плодот. Секоја од одделните линии домат има генетски потенцијали и карактеристики кои можат да бидат искористени во процесот на селекција. За таа цел е потребно нивно детално проучување и карактеризација во различни производствени услови, со што од една страна се подобруваат линии со позитивни карактеристики, а од друга страна се заштитува генофондот на домат во земјата.

Клучни зборови: домат, црешовицен домат, карактеристики на расление, адаптивнистички на клад.

¹⁾ Универзитет „Св. Димитър“ - Шумен, Земеделски факултет, ул. „Крсте Мишарков“ 66, п. фах 201, 2800 Шумен, Република Македонија. Shumen.ytf@abv.bg



PRODUCTION CHARACTERISTICS OF CHERRY TOMATO *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) IN THE STRUMICA REGION

Liljana Koleva-Gudeva¹, Fidaska Trajkova

Abstract

The aim of this research is to study and identify the similarities and differences between the table variety of tomato *Lycopersicon esculentum* Mill.) and cherry tomato *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) grown in open field during the vegetative period in 2008 and 2009. Different cherry tomato lines were compared to the commercial table tomato variety Melodia as control. The lines of cherry tomato and control differ in the length of phenological phases, fruit type and fruit utilization. Each of the cherry tomato line carries genetic potential and characteristics which can be utilized in the breeding process. For that reason, detailed study and characterization in different production conditions is necessary, which on one hand will sort out lines with positive characteristics and on the other hand will enrich the tomato gene fund in the country.

Key words: tomato, cherry tomato, plant characteristics, fruit characteristics

1. Вовед

Домаштот е многу значајна култура за Република Македонија која традиционално се одгледува во услови на отворено, шастеници и оранжерији, за различна намена. Во 2009 година домаштот бил частек на поизданија од 5.731 ha со 130.000 тони принос, како една од најзначајните градинарски култури (Македонија во бројки, 2010). Но, и покрај тоа во Македонија има само четири домашни регистрирани сорти, 76 странски одобрени сорти и 18 странски одознаните сорти (Студија за фидинверзитет на Република Македонија, 2003). Најголемиот дел од сортите што се одгледуваат се тркали сорти со различна раностасност што се користат за свежа консумација и за преработка. Новите потреби на домашниот потрошувач и извозните барања, именитојат потреба за нови сорти со нови карактеристики, како физиолошки, тајс и квалитетни. Овие

¹). Gece Dolce University – Stip, Faculty of Agriculture, Кисе Мисирков бб, PO box 201, 2000 Stip, Republic of Macedonia, Liljana.Gudeva@ad.edu.mk.

факти јбируваат за потребите за сподржавање на нови, домашни сорти домат кои од една страна ќе го поднесат националниот агробизнисерентитет, а од друга страна ќе бидат пристапсочени на соодветните агроклиматички услови што ќе резултира во поголем и поквалитетен производ (Колева-Гудова и сораб., 2008).

Прешовицниот домат *Lycopersicon esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) е многу коран на европските пазари за свежа консумација, но во Република Македонија нема податоци за истово одгледување за комерцијални цели. Исто така, во научната јавност во Република Македонија, воопшто не се објавени истражувања за производни карактеристики на прешовицниот домат, однесувајќи го на одредени сорти во нашите агроклиматички услови, како и отпорноста на болести и штетници.

Во рамките на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип се ирачи растеничарска истражувачка работа за колекционирање, карактеризација и краткорочно чување на гермплазма од различни култури во ген банката што потој се употребува за селекционерски цели (Колева-Гудева и сораб., 2007). Целта на ова истражување е да се карактеризираат различни линии прешовицниот домат во агроклиматички услови на струмичкиот регион и нивно понатамошно искористување за научни и апликативни цели.

2. Материјал и методи на работа

Во текот на двогодишните теренски испитувања беа испитувани вкупно 6 линии домат. Во првата експериментална година беа испитувани еден генотип прешовицниот домат (Chi0), а во втората експериментална година беа испитувани пет генотипи прешовицниот домат (Chi1, Chi5, Chi7, Chi8, Chi9), во однос на контролната сорта домат „Лејодом“.

Испитувањата се вршени на површините на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Струмица од април до октомври текот на 2008, 2009 и 2010 година. Општото беше поставен на алувијален почески тип на отворено, во 30 растенија од контролната сорта и во 10 растенија од секоја линија прешовицниот домат. Климатските услови во производниот период по години се претставени во табели за 2008 и 2009 година (табела 1).

Без извршени сите вообичаени агротехнички мерки за производство на расад и одгледување на домат кај отворено.

Ќај секоја испитувана линија и контрола беа мереени одредени морфолошки карактеристики на вегетативните делови од растението во соодветни карактеристични фази на расадување, фаза на цветање и фаза на ботаничка зрелост на плодовите.

Од секоја испитувана линија и контролата без замена по 10 плодови и без аналигирана следниве параметри во фаза на ботаничка зрелост на плодовите: маса на цел плод, маса на плод без семе, ширина на плод, должина на плод, дебелина на перикари, број на коморки, број на семки, маса на семе во плод и суми материји.

Статистичката анализа на податоците беше направена со софтверот SPSS 10. One-way ANOVA и Duncan posthoc тести се ниво на сигнifikантност од 0,05%.

3. Резултати и дискусија

Резултатите од морфолошките карактеристики на растенијата во фаза на расодување не покажуваат сигнifikантна разлика помеѓу мерените параметри, освен за доловната на интериодите во двете истражувачки години (табела 2). Ова се должи на контроверзкото производство на расод за контролата и линиите од аревониција домат, што овозможува изедначени услови за добивање на квалитетен расаден материјал.

Од резултатите прикажани во табела 3 за морфолошките карактеристики на растенијата во фаза на цветање во првата година од експериментот покажуваат дека постојат сигнifikантни разлики помеѓу висината на стеблото, бројот на гранки, бројот на интериоди, бројот на листови по растение, број на цветни кички и број на оплодени цветови кај контролата и генотипот Сиб. Мерената на параметрите на контролните растенија и растенијата од генотиповите на аревониција домат во текот на втората експериментална година, во фаза на цветање, покажуваат сигнifikантна разлика во дебелината на стеблото, доловната на интериодите, број на листови по растение, како и број на цветни во една цветна кичка.

Морфолошките карактеристики на растенијата мерени во фазата на ботаничка зрелост на плодовите во третата експериментална година покажуваат сигнifikантна разлика помеѓу контролните и аревоницијите линии растенија во висината на стеблото, бројот на гранки по растение, број на интериоди и листови по растение, како и во бројот на плодови по растение (табела 4). Истите параметри, мерени во истата фаза во втората истражувачка година покажуваат сигнifikантна разлика за сите мерени параметри, освен за број на листови по растение и број на плодови по растение.

Морфолошките параметри на плодовите во ботаничка зрелост се најкасви од аспект на производството. Земјодијски предвид дека се работи за различен тип на домат, плодовите покажуваат разлики во однос на сите испитувани параметри. Во двете истражувачки години, плодовите од

лините на црешовицен домат се помали, полесни, со витенок перикари, со помал број на комори и помал број на семки во однос на плодовите од контролата (табела 5).

Во првата година процентот на суви материји во плодовите на црешовицниот домат (7,64%) е речиси двата пати висок од истото во контролните плодови (4,93%). Исто тоа се случува и во втората истражувачка година, каде гентивот Си1 има најголема предност за суви материји (8,7%) во споредба со контролата и другите црешовидни генотипови (табела 5).

4. Заклучок

Од спроведените двогодишни истражувања на различни линии црешовицен домат во однос на контролниот сорт може да се заклучи дека различните линии на црешовицен домат се различни од контролата во однос на сите мерени параметри. Тие покажуваат различна варијабилност во однос на испитуваните параметри помеѓу себе. Формата и бојата на плодот се најстабилни својства, за разлика од дебелината на перикарнот како најваријабилно свойство помеѓу линиите.

Од достапните литературни податоци, собраниот и карактеризирати материјал во текот на ова истражување претставува прво известување за ботаничките и производните карактеристики на црешовицен домат во Република Македонија и поставува основа за понатамошни селекционерски истражувања.

Литература

- IPGRI. (1996): *Descriptor for Tomato (Lycopersicum spp.)*. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy, pp. 47.
Колева-Гудева Л., Трајкова Ф., Златковски В. (2008): Биотехнологија и биодиверзитет: Аспекти на подобрување на генетските ресурси на земјоделските култури. Годишен зборник на Институт за јужни земјоделски култури, Струмица, Вол 8: 57-66.
Колева-Гудева Л., Трајкова Ф., Спасеноски М. (2007): Генетски ресурси на Сарсисим spp. во ген банката на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Штип, III Конгрес на еколози на Македонија, Зборник на трудови: 303-309.
Македонија во бројки (2010): Државен завод за статистика на Република Македонија, Скопје, стр. 1-79 (36).
Студија за биодиверзитетот на Република Македонија. Прв национален извештај (2003): Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, стр.1-217.



Таблица 1. Климатични характеристики на климата во текот на вегетацијата на доматот во струмичкиот регион во 2008 и 2009 година

Table 1. Climate characteristics during tomato vegetation in Strumica region in 2008 and 2009

2008	Месец / Month						
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Температура (°C) Temperature	13,5	18,0	23,2	25,3	27,5	18,7	18,7
Вреки (мм) Rainfalls	61,2	49,8	35,5	8,7	2,5	76,7	57,8
DFm	4,8	2,8	1,5	0,3	0,1	4,1	3,1
Хумиден карактер Humid character	CA	A	PA	PA	PA	CA	A
Топлотен карактер Thermal character	A	A	A	A	A	A	A
2009	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Температура (°C) Temperature	13,2	18,2	21,8	24,9	23,7	19,3	13,4
Вреки (мм) Rainfalls	31,6	67,1	72,9	17,5	101	13	96
DFm	2,4	3,7	3,3	0,7	4,3	0,7	7,2
Хумиден карактер Humid character	A	CA	A	PA	CA	PA	X
Топлотен карактер Thermal character	A	A	A	A	A	A	A

Легенда: DFm – месечен дождевски фактор, A – згрза клима, CA – септична клима, PA – параредка клима, X – хумидна клима

Legend: DFm – monthly rainfall factor, A – arid climate, CA – semiarid climate, PA – pararid climate, X – humid climate

Таблица 2. Морфологични характеристики на контрол и различни линии домат по фаза за разсадуване во 2008 и 2009.
Table 2. Morphological characteristics of control and different cherry tomato lines in planting phase in 2008 and 2009.

Генотип Genotype	Височина на стеблото (cm) Stem height (cm)	Дебелина на стеблото (cm) Stem width (cm)	Должина на интернодите (cm) Internodes length (cm)	Број на интерноди Number of internodes	Број на листови по растение Number of leaves per plant	Должина на лист (cm) Leaf length (cm)	Ширина на лист (cm) Leaf width (cm)
2008							
Контрола/ Chr0 Control/ Chr0	7,52	0,38	2,31	3,5	17,8	3,47	1,65
2009							
Контрола/ Control	16,66a	0,483a	3,043bc	3,2a	7,6ab	4,838a	2,903ab
Chr1	18,0a	0,438a	3,885a	5,5a	6,0b	3,893a	2,063ab
Chr3	14,50a	0,445a	2,606cd	5,5a	7,5ab	4,300a	2,620ab
Chr7	18,50a	0,403a	2,200d	6,5a	8,0ab	3,973a	2,713a
Chr8	20,00a	0,385a	3,043bc	7,0a	9,0a	4,120a	1,618b
Chr9	17,50a	0,430a	2,956bcd	6,5a	8,0ab	3,880a	1,815ab

Таблица 3. Морфологични характеристики на контрол и различни линии домати по фаза на цветене по 2008 и 2009 г.**Table 3.** Morphological characteristics of control and different cherry tomato lines in flowering phase in 2008 and 2009

Година Year	Линия Line type	Морфологични характеристики Morphological characteristics									
		Дължина на стъблото (cm) Stem height (cm)	Дължина на коремото (cm) Shoot length (cm)	Брой на разклонения Number of branches	Дължина на коремото (cm) Shoot length (cm)	Брой на листа на коремото Number of leaves on petioles	Брой на листа на пасищата Number of leaves per plant	Листова повърхност (cm ²) Leaf surface (cm ²)	Дължина на листа (cm) Leaf length (cm)	Ширина на листа (cm) Leaf width (cm)	Брой на листа в един квадратен метър (бр.) Number of leaves in 1 square meter
2008											
Контрол Control	131,2a	1,603a	23,0a	4,368a	23,0a	179a	8,582a	4,368a	10,7a	8,0a	9,7a
Ch10	57,1b	1,437a	13,1b	3,292a	13,1b	76,9b	8,476a	4,318a	2,0b	3,1b	2,7b
2009											
Контрол Control	44,0a	0,700abc	12,0a	4,392ab	11,0a	84,Dab	5,808a	3,410a	1,7a	5,0b	0,6a
Ch1	39,0a	0,603bc	9,0a	3,100b	10,0a	63,5b	5,365a	3,343a	2,0a	7,0b	2,0a
Ch5	43,5a	0,698a	12,0a	3,046b	12,0a	84,Dab	6,537a	3,633a	1,5a	7,0b	4,5a
Ch7	55,0a	0,700abc	13,0a	3,150b	12,5a	96,0a	5,956a	3,820a	2,5a	15,0a	7,5a
Ch8	47,5a	0,550c	11,0a	4,843a	11,0a	77,Dab	5,279a	3,960a	2,0a	8,0a	1,0a
Ch9	55,0a	0,603a	12,5a	3,020b	13,5a	97,5ab	5,570a	3,724a	1,5a	9,5a	3,5a

Таблица 4. Морфологични характеристики на контролата и различни линии
розат во фаза на ботаническа зрелост на плодовите во 2008 и 2009 г.**Table 4.** Plant morphological characteristics of the control and different cherry
tomato lines in botanical maturity of fruits in 2008 and 2009

Линии (Genotype)	Дължина на стъблото (cm) Stem length (cm)	Дължина на корицата (cm) Stem width (cm)	Брой на пръстени Number of branches	Дължина на корицата (cm) Stem length (cm)	Брой на корицата (бр.) Number of leaves per plant	Дължина на корицата (cm) Leaf length (cm)	Дължина на корицата (cm) Leaf width (cm)	Брой на корицата на листата Number of leaves on petioles
2008								
Контрол	144,3b	2,4a	59,6a	8,6a	29,667a	432a	5,433a	3,600a
Ch10	247,3a	2,5a	29,7b	9,49a	60,6b	262b	6,29a	4,489a
2009								
Контрол	173,3abc	2,21a	17,0b	5,39a	17,0b	119,0a	2,073a	4,390a
Ch1	185,0ab	1,25b	23,5ab	3,94b	23,5ab	164,5a	2,930b	5,670bcd
Ch5	147,5c	1,76b	24,0ab	5,715a	24,0ab	144,5a	4,060b	7,305ab
Ch7	175,0abc	1,47b	24,5ab	5,11ab	24,5ab	171,5a	3,468b	5,360bcd
Ch8	193,1a	1,44b	25,5ab	6,00a	25,5ab	178,5a	2,935b	5,990bcd
Ch9	180,0ab	1,59b	28,0a	6,06a	28,0a	191,0a	5,185a	8,650a

Таблица 5. Промишлени характеристики на плодовете от контролата и различни линии докато во ботаничка зрелост во 2008 и 2009 г.

Table 5. Production characteristics of the fruits of the control and different cherry tomato lines in botanical maturation in 2008 and 2009

Генотип Genotype	Боя на плод Fruit colour	Форма на плод Fruit shape	Маса на цял плод (г) Total fruit weight (g)	Маса на плод без зоре (г) Fruit weight without seeds (g)	Ширина на плод (см) Fruit width (cm)	Дължина на плод (см) Fruit length (cm)	Индекс лепест/зора Index leaf/sepal	Дебелина на зората (см) Thickness of sepal (cm)	Редиците зори/плод (см) Number of leaves per fruit	Број на зори по плод Number of leaves per fruit	Број на зори по зори Number of seeds per fruit	Цвън зорен (%) Seed maturation (%)
Контрола Control	Червена Red	Топъл Round	142,08a	116,46a	6,73a	5,49a	0,822a	0,09a	4,27a	04,87a	4,97a	
Ch10	Червена Red	Топъл Round	53,24b	25,07b	3,76b	3,53a	0,877a	0,41b	2,54b	61,28b	7,64a	
Ch11	Червена Red	Топъл Round	94,63a	70,047a	5,787a	5,299a	0,93b	0,440a	4,8b	8,7b	2,3b	
Ch12	Червена Red	Топъл Round	18,34b	12,80b	3,120b	2,948b	0,95ab	0,378ab	2,0a	14,0b	8,7a	
Ch15	Червена Red	Топъл Round	31,14b	22,83b	3,827b	3,429b	0,90b	0,365abc	2,5a	27,5a	6,2a	
Ch17	Червена Red	Топъл Round	18,01b	12,09b	3,203b	3,047b	0,95ab	0,290bc	2,1a	6,0b	7,3a	
Ch18	Червена Red	Топъл Round	52,59a	22,57b	3,854b	3,695b	0,90b	0,379ab	2,9a	4,0b	7,0a	
Ch19	Червена Red	Топъл Round	19,47b	13,70b	3,123b	3,139b	0,99a	0,248c	2,1a	12,0b	7,8a	

